

DAIHATSU OFC-1

"Daihatsu" ја предвидува иднината со концептен роадстер на Салонот во Франкфурт. OFC-1 не само што личи на постојниот Сореп, туку ја носи и истата механика.

Исто како и Сореп, OFC-1 го придвижува турбо мотор со мала зафатнина, но за разлика од постарото братче е врзан со континуиран пренос CVT, кој во



мануелниот модус нуди седум степени кои се префрлаат преку рачки поставени зад воланот.

Останатите "играри" кои ги нуди концептот се транспарентен кров, со течен кристал кој на сонце се затемнува, а по желба целосно се крие во багажникот за возење со ветар в коса. OFC-1 вози на 17-инчни леснометални бандажи кои кријат четири диск сопирачки, електронски контролирана суспензија и тенки гуми со широчина од само 165 милиметри.

HONDA JAZZ (FIT) 2008



во тајност, сепак се претпоставува дека ќе биде придвижуван од палета на мотори со мала зафатнина, кои најверојатно ќе бидат доработени деривати на сегашните бензинци од 1,3 и 1,5 литри.

Кружат гласини дека во "Honda" се подготвува и хибридна верзија на новиот модел, како и дизел наменет исклучително за европските пазари. Наследникот на Jazz ќе биде малку поголем, што значи дека ќе нуди уште повеќе простор во и така пространотиот "џезер" на "Honda".



"Малечкото" на "Honda" е презентирано предвреме, кога официјалните фотографии од моделот случајно беа поставени на Интернет пред претставувањето на Салонот во Токио. Новиот модел е неверојатно сличен со постојниот, вклучувајќи ги и аглестите светла и високиот кров. Сепак, новиот автомобил има помазни и потечни линии, нова маска и нови задни светла. Иако официјалните податоци сè уште се држат

"LANCIA" СЛАВИ 50 ГОДИНИ ОД МОДЕЛОТ FLAMINIA

"Lancia" спонзорираше еден од најпрестижните настани во светот на историските едреници и моторни јахти Monaco Classic Week, во организација на јахт клубот на Монако. Одржувањето на престижниот настан совршено се совпадна со прославата - 50 години од претставувањето на успешниот модел на Lancia од педесеттите Flaminia.

Моделот го здогледа светлото на денот во 1957 година и стана еден од најмилените и најценетите автомобили на своето време. Пример за успехот кој го постигна Flaminia е тоа дека овој автомобил за превоз сè уште го користи претседателот на Италија.

GOOGLE ОДДЕЛИ 10 МИЛИОНИ ДОЛАРИ ЗА РАЗВОЈ НА ЕКОАВТОМОБИЛ

Зелениот "брат" на Google, проектот RechargeIT.org, објави отворен повик на компаниите кои се заинтересирани за развој на иновативните транспортни решенија, кои ќе го намалат нивото на штетни гасови, кои го предизвикуваат глобалното затоплување. На еко компаниите кои ќе се вклучат во тој проект Интернет гигантот ќе им подели вкупно 10 милиони долари. Google.org е покренат со намера да се намали глобалната сиромаштија, за развој на напредните технологии во енергетиката и во заштитата на околината. Компанијата работи независно од Интернет гигантот, но при основањето на својата еколошка гранка Google вложил почетен капитал од околу милијарда долари.

ФЛЕШ ВЕСТИ

ОД 0 ДО 300 ЗА 10 МИНУТИ

Honda Civic Mugen RR, која ќе биде изработена во 300 примероци, е распродадена за 10 минути по стартот на продажбата. Очигледно е дека Јапонците се воодушевени од креацијата на Mugen. Љубителите на патеки без двоумење ги одврзале своите кесиња и изброиле по 4,7 милиони јени или околу 30.000 евра по примерок од оваа тркачка машина наменета за возење по улица.

РАСТ НА ПРОДАЖБАТА НА "FIAT" ВО ЕВРОПА

"Fiat Group Automobiles" прогресивно го зголемува обемот на продажба и на квотата, како во текот на годината, така и во август. "Fiat Group Automobiles" го потврдува трендот на пораст во Западна Европа. Во август бројот на продадени автомобили беше речиси 59.000, односно 7,3 проценти повеќе во однос на август 2006 година. А пазарот се зголемува само за 1,3 проценти. Секогаш во август "Fiat Group Automobiles" го зголемува обемот на продажба на главните европски пазари. Плус 8,1 процент во Германија (каде пазарот опаѓа за 2,6 проценти); плус 10,8 проценти во Велика Британија (пазар во опаѓање за 0,6 проценти); и плус 3,4 проценти во Шпанија (пазар во опаѓање за 2,7 проценти). Исклучок е Франција, каде со пазар во опаѓање за 2,4 проценти, квотата на "Fiat Group Automobiles" падна за 0,3 проценти.

БЕСПЛАТЕН ЗА СИТЕ ФИРМИ!

...T-Mobile... LE GRAND CASINO
YELLOW PAGES 2007/08
IMPULS
Brilliant
NOVUS your complete partner
VARADI
DEKRA
blue bell
МАКОНЕМИК
FRIGOTEHNA
EUROX XEROX

☎ 308 58 28



Дел од секое
СЕМЕЈСТВО!

По цена
 од само

100 ден.

106 000 ПОСЕТИТЕЛИ/МЕСЕЧНО на
www.yellowpages.com.mk